



Американската јавност се зачуди како е можно во планирањето на громоморниот проект врз касарната "Форт Дикс" да бидат вклучени и тројца Албанци од Македонија. Дебарскиот регион, според анализите, важел за еден од најпроамериканските и најсекуларните делови на муслиманскиот свет. Американците веќе гледаат со недоверба кон дел од албанскиот етнос кога е во прашање изразувањето благодарност за американската помош во деведесеттите години на Косово и во 2001 година во Македонија. Реторките од типот "Албанците се најголемите муслимани кои ги сакаат Американците", сега потешко поминуваат во јавноста.



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Најмоќната терористичка организација во светот Ал каида подготвува нов напад врз САД, кој според планерите, би бил сличен на оној од 11 септември 2001 година. Во стратегијата на терористите е вклучена и употребата на хемиско, на биолошко, но и нуклеарно оружје. Според досегашните сознанија, постојат докази дека исламските терористи наголемо се подготвуваат да изведат спектакуларен напад врз првата светска сила, кој би вклучувал и користење на забранетото оружје.

Во групата која го подготвува нападот се наоѓа и поранешниот советник на мисијата на Босна и Херцеговина во Обединетите нации, Сафет Абид Катовиќ. Разузнавачки информации говорат дека Катовиќ е во блиски врски со идејниот

водач на нападите од 11 септември, шеикот Омар Рахман и познатиот имам Сирај Вахаи. Имамот, заедно со Катовиќ, еден месец пред нападите врз Америка, во Пенсилванија, на местото каде што се урна еден од киднапираните авиони, организирале џихад во еден камп каде се обучувале терористи-самоубијци.

Постојат големи сомневања дека двајцата се вклучени во врбување на неколкумина исламисти, кои овој месец во базата "Форт Дикс" во САД планираа напад врз американските војници. Познато е дека ФБИ уапси шестмина од кои четворица се Албанци од Македонија и од Косово. Американските безбедносни служби сега стравуваат од опасноста дека тие не се единствени кои подготвуваат такви напади врз нивните бази. Ако до 2001 година постоеше ризик нападот да биде изведен од надвор, сега е сè поверојатно и поочигледно дека Америка стравува од внатрешен напад. Терористите се вгнездени длабоко во американското општество, во институциите, во установите, во фабриките, во најобичните населени места. Кој може тоа да го контролира и да го следи? И најмоќните покажуваат слабост на тој план. Забо-



БИН ЛАДЕН ПОСАКУВА НОВИ МОРНИЧАВИ СЛИКИ ОД САД

Но, не се сите така наивни и лекомислени во своите планови. Во САД постојат уште десетици ситни организирани терористички групи кои без ничија

ОД КОГО СТРАВУВА ИЛИ ОД АРАПСК

равениот компакт диск во една продавница, поточно ДВД видеоматеријал од една обука на екстремисти, го растури планот на Албанците да го изведат монструозниот проект за масакр врз касарната. Голема среќа за полицијата која се впушти во акција.

поддршка и налог сакаат да направат "големо дело". Всушност, во еден проглас на Ал каида од пред неколку години, се повикуваат сите фанатици каде и да се низ светот, да им задаваат болни удари на "неверниците", како што ги нарекуваат западните земји. Сега опаснос-

СТРАВ ОД РЕАКЦИЈА ИЛИ ИСКРЕНА ПОДДРШКА ЗА СОЈУЗНИКОТ?



Плашејќи се од негативен публицитет во врска со обидот за терористички напад на Албанци во САД, косовските власти панично и по малку рефлексно почнаа да ја преповторуваат наклонетоста кон американската нација. Истото го сторија и децентрализираните локални власти од Дебар во Македонија, но повеќе како страв од реакција на Вашингтон, отколку како искрена загриженост за случајот. А, уапсените не само што побараа ослободување, туку чекаат и извинување. Сојузништвото меѓу албанскиот фактор на Балканот и САД не значи и дека секој член на албанската заедница е приврзаник на тоа сојузништво. Слично на поделеноста на народот во Ирак. Едни соработуваат со силите на САД, а други влегуваат во самоубиствени акции против истите.



**ДАЛИ НАВИСТИНА
ФРАНЦУСКАТА
СЛУЖБА Ѐ ДОСТАВИЛА
ПРЕДУПРЕДУВАЊА НА ЦИА
ЗА 11 СЕПТЕМВРИ?**



**ПОДАТОЦИТЕ ОД РАЗУЗНАВАЧКИТЕ СЛУЖБИ
ВЕРОЈАТНО ЗАВРШУВААТ ВО ПОГРЕШНИ РАЦЕ**

та се зголемува по најавите дека е можно користење на хемиско и на нуклеарно оружје. Тоа лесно може да се набави, да се скрие, не треба да го има во

ќе се забележи сè поголема мотивација кај екстремните групи да прибегнат кон користење на хемиски агенси кои даваат масовни резултати во борбата со про-

Нјујорк. Се претпоставува дека тој, работейќи во нјујоркските болници, имал пристап до радиоактивни елементи. Своевремено, тој бил и гласноговорник на

АМЕРИКА - ОД БАЛКАНСКИТЕ ИТЕ ФУНДАМЕНТАЛИСТИ?

големи количества, па оттука денес е многу поверојатен напад со хемиски агенси отколку со калашњикови кои се потешки за шверцување отколку отровниот прашок. Ако се погледнат светските прилики и неприлики последниве неколку години, од 2001 година па наваму,

тивникот. Разузнавачите веќе подолго време се обидуваат да откријат кои се лицата кои се интересираат за локациите во САД, кои располагаат со хемиско, со биолошко и со нуклерано оружје. Веројатно, еден од нив е и Сафет Катовиќ, поранеш шеф на сараевската мисија во

неколку хуманитарни организации во Америка, кои се забранети за дејствување по откривањето дека тие се поврзани со терористичката мрежа на Ал каида. Имено, во нивните канцеларии се пронајдени планови и цртежи за уништување на неколку градови во САД.

Ал каида со нов план за Ирак. Стратегијата се состои во преземање на централниот сунитски дел од земјата и негово претворање во милитантна исламска држава. Тоа би се случило веднаш по повлекувањето на американските трупи и на нивните сојузници од оваа земја. Организацијата наречена "Исламистичка држава Ирак", која е огранок на Ал каида, има амбиции да создаде терористичка енклава во чии рамки би влегле Багдад, Анбар, Дијала, Салах ал Дин и делови од Бабил. За таквата опасност знае и американската администрација, предупредувајќи дека на повидок е создавање на прво упориште на организацијата на Осам на Средниот Исток. Тоа би било голема опасност за Саудиска Арабија и за Јордан. Исламистичката држава веќе го избрала и министерскиот кабинет со кој ќе раководи, а во него спаѓа и ресорот за војна.



ТАЈНОТО ДОСИЕ ДГСЕ

Според француските медиуми, постои документација на француската тајна служба, според која може да се открие дека официјален Париз поседува веродостојни сознанија за плановите на терористите на Бин Ладен од септември 2001 година. Неколку месеци пред нападите врз САД, Французите имале сигурни информации дека се подготвува киднапирање на патнички авиони, податоци кои го откриваат движењето на сомнителни лица за кои подоцна се констатирало дека се вклучени во големата акција. Биле следени високи функционери на Ал каида, а забележани се и нивните средби со официјални претставници на некои земји.

Тајното досие ДГСЕ содржи повеќе од 300 страници и датира од пред нападите изведени во 2001 година. Во него се

ТЕРОРИЗАМ

вклучени извештаи, мапи, графикони и сателитски снимки поврзани со активностите на терористичката организација. Досието е подготвено од посебен оддел на француската служба, специјално формиран за Ал каида уште во 1995 година. Во него е наведена хиерархиската организација на организацијата, засолништата, логори за обука на самоубијци, како и за финансиерите и за спонзорите. Во досието се наведени дури девет извештаи за работењето на следбениците на Бин Ладен во САД, во периодот септември 2000 - август 2001 година. Еден од нив носи наслов: "Планови на радикалните исламисти за киднапирање авиони", и датира од 5 јануари 2001 година. Во него се наведува договорот како да се киднапираат авионите од страна на терористите-самоубијци. Досието на француската тајна служба јасно покажува дека неколку месеци пред најголемите терористички напади во историјата на човештвото, на САД им биле понудени веродостојни сознанија да го спречат тоа. Постоела кристално јасна слика за она што Талибанците планирале да го направат на американска територија. Во извештајот дури се наведени и несогласувањата во врвот на Ал каида за чекорот кој подоцна го преземала врз Њујорк и Вашингтон.

УЗБЕКИСТАНСКАТА СЛУЖБА НА СЕРВИС НА ФРАНЦУСКАТА

Понатаму се наведува дека според сознанијата и податоците до кои дошла разузнавачката служба на Узбекистан, уште на почетокот на 2000 година, Осама бин Ладен ги свикал на состанок своите соработници за да ја разгледаат операцијата со киднапирањето на патничките авиони во САД. Средбата се одржала во Кабул, а првобитниот план се состоел во киднапирање на еден авион на линијата Франкфурт - САД, но подоцна е променета одлуката тоа да се направи во Америка со американски авиокомпаниии. Инаку, француската служба тесно соработува со узбекистанската, бидејќи нејзините податоци ги смета за исклучително веродостојни. Имено, во времето на подготовката на нападите врз САД, радикалните исламисти во Узбекистан покажувале сè поголема наклонетост кон организацијата на Бин Ладен, па оттука службата во Ташкент секојдневно добивала сознанија за движењето на радикалните групи низ земјата и во регионот.

Власите во земјата беа проамерикански настроени, чин што предизвика формирање на исламско движење на Узбекистан. Военото крило на организацијата му се заколна на верност на лидерот на Ал каида и му вети ширење на џихадот низ земјите од Јужна и од Централна Азија. Сите информации добиени за движењата на радикалните формации во овој регион, узбекистанската служба ѝ ги проследувала на француската. Со тоа се изградила покомплетна слика за состојбите со Ал каида во тој период. Сепак, службата од Ташкент не била единствената која ги информирала западните земји за акциите и за плановите на терористичките групи. Француската служба успеала да придобие неколку џихадисти од предградијата на поголемите француски градови, кои извесно време поминале во логори за обука на екстремисти. Французите постигнале огромен успех со тоа што ги натерале повторно да се вратат во камповите, но сега како француски агенти. На тој начин, свежи информации добивале од северот на Авганистан. Со пресекоат на овие факти и аргументи произлегува дека француската разузнавачка служба располагала со најдетални и најкомплетни информации за севкупната мрежа на Ал каида во периодот 2000-2001 година. Дури се забележани и анегдоти кои меѓусебе си ги раскажувале Муџахедините од организацијата која навистина претставува голем дострел за една служба. По сè ова, се поставува прашањето зошто американските безбедносни органи и служби не ги искористиле податоците со кои навреме биле известени од своите француски колеги? Дури и Французите се изненадени од фактот дека не е постапено по ниту едно од предупредувањата, кои им



Во изминатите четири години, колку што Американците се распоредени во Ирак, од таа земја секојдневно исчезнувале по околу 200.000 барели сурова нафта. Претворено во пари тоа значи дека од Ирак снемувало десет милиони долари секој ден. Нафтата била транзитирана по шверцерските патишта, но и корупцијата имала свое место. Голем дел од течното злато е украдено. Одредени сознанија говорат дека Ал каида има достапност до изворите на нафта, ги подмитува луѓето кои работат таму и преку продажбата заработува големи приходи, со кои ги финансира терористичките акции ширум светот.

биле доставени на американските организации кои се занимаваат со проблемот на тероризмот. Париз тврди дека би било непрофесионално доколку тие информации не би биле проследени до ЦИА и до ФБИ. Но, од другата страна, пак, може да се слушне поинаква реторика. Вашингтон тврди дека не добиле никакви информации од Франција за плановите на Ал каида поврзани со нападите од 11 септември. Кој ја зборува вистината? Кој кому нешто му подметнува? Времето и историјата ќе потврдат што навистина се случувало на релација Вашингтон - Париз.

ProMedia

hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi, telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner

tel. 02/ 3215980

ProMedia